


Пред многу години, некаде во седумдесеттите од минатиот век, заедно со неколку колеги од ликовната фела, од Париз отидовме во Лондон. Повод за нашето патување беше значајна изложба што се одржуваше во Тент Галери, или по наше, нешто како Национална галерија од главниот град на Британското Кралство! На изложбата беа собрани значаен дел од сликите на Жозев Малорд - Вилијам Тарнер, (1775-1851) заедно со Џон Констабл и Вилијам Блек. Тарнер е еден од најзначајните ликовни творци на Англија од деветнаесеттиот век, многу светски ликовни естетичари Тарнер го сметаат за претходник на францускиот импресионизам, дури и на апстракцијата!

По посетата и разгледувањето на изложбата проследија прашетките низ Лондон и ниту една посета на овој магловит град нема да биде комплетна ако не го видите Вестминстер, односно британскиот парламент и неговиот прекрасен парк. Со сенџичите в раце отидовме во Вестминстер парк, по Хайд парк, втор по големина во Лондон! Паркот беше преполн со посетители и додека ги јадевме сенџичите меѓу лутето го здогледавме Чарли Чаплин, со неговите широки панталони, тесното палто, капчето и познатото стапче! Во еден момент помислив, посетата на Лондон е полн погодок. Ем го видовме Тарнер, ем имаме можност да се шетаме низ Вестминстер паркот заедно со Чаплин! Но таквата помисла беше само за миг, бидејќи тој не беше вистинскиот Чаплин туку скулптура во природна големина, сместена на тревата од паркот! Чиниш Чаплин ќе прооди и ќе се замеша меѓу многуте шетачи од Вестминстер паркот!

Кога пред неколку дена ги видов



Коле Манев

новите скулптури поставени низ центарот на Скопје ме потсетија на патувањето во Лондон и скулптурата на Чарли Чаплин. Вајарското дело „Шмизла“ на колегата Димитар Филиповски кај мене побуди исти чувства како кога се наоѓав пред „Чаплин“ во Лондон! Кога ги спомнувам двете дела, не мислам да правам споредба за естетско-скулптуралните вредности, кои, секако, ги има делото на Филиповски со тие на Чаплин (за жал, името на авторот на „Чаплин“ одамна сум го заборавил) туку ми се допаѓа идејата, кога меѓу минувачите низ улица или парк се најде ликовно дело скулптура, кое се меша со мноштвото луѓе и претставува составен дел од нив! Тоа не значи дека другите скулптури, условно да кажам поставени класично, на постамент, не се прифатливи! Тие си имаат друга убавина и предизвикуваат поинакви емоции, ама скулптурите како таа на Чаплин и „Шмизла“ со самото тоа што можете да се сопнете или судрите со нив, според мене, имаат чуден ликовен шарм, во таква една постапеност предизвикуваат и ги чувствуваат поблизу до вас, се поистоветуваат

Чаплин и Шмизла!

Вајарското дело „Шмизла“ на колегата Димитар Филиповски кај мене побуди исти чувства како кога се наоѓав пред „Чаплин“ во Лондон

со обичниот минувач, односно се на дофат на очите од потенцијалните потрошувачи на ликовните вредности. Јас за ова писание ја спомнувам „Шмизла“ на Димитар Филиповски, но исто толку заслужуваат свое видување и другите скулптури поставени во Скопје како што е „Златната

мачка“ на Tome Ачиевски. Моето визуелно задржување на „Шмизла“ е повеќе емотивно бидејќи ме потсети на патувањето во Лондон каде што ја забележав скулптурата на Чаплин. И кога сме кај скулптурите, овие или кој било други, кои се поставуваат на јавни простори, моето мисле-



МАНЕВ

ње или размислување е абсолютно небитно, тоа што е важно и, за жал, недостига е мислењето и видувањето на ликовните естетичари! Речиси е традиција кај нас при вакви културни настани, со сета сериозност на зборот, од страна на тие на кои професионална должност им е да ги проценат, добиваме молк и неоправдана тишина. Зборот на ликовниот естетичар има своја текина и е неприосновена нужност во ликовната дејност со сите можни грешки во проценувањето, свесни дека нема абсолютнона вистина и идеална мера! Ако не од друго, хронолошките забелешки се потребни за да се одбегне немата празнотија што останува од отсуството на зборот или гласот на ликовните естетичари.

Навистина не знам што се случува со нашите аналитичари, критичари или куратори, кој како сака, но се добива впечаток како да си ја заборавија професијата! Нивното нереагирање збунува! Не станува збор само кога се во прашање скулптури, исто се случува и со изложбите на слики или на графики! Можне ретко се среќаваат размислувањата на некој ликовен естетичар врзани за одредена ликовна манифестија! Чудно, но така е! Дали се убедени дека сè што се случува кај нас во овој домен е прекрасно и идеално и затоа нема потреба од коментари, или, пак, мислат дека се е толку лошо што нема нужност од какво било зборување!? Почитувани ликовни естетичари! Немојте да бидете и понатаму стиснати! Вашето видување и размислување поврзано за ликовната дејност е повеќе од потребно! Понудете го на ликовните творци и на јавноста! Вашиот збор ќе помогне во расчистувањето на сите дилеми околу доброто и помалку доброто!

Авторот е ликовен уметник